

Службен весник

на Република Македонија

Број 95

4 јули 2013, четврток

година LXIX

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
2264. Уредба за изменување на Уредбата за условите и начинот на користење на услугите што ги врши Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија....	3	2270. Одлука за едностран раскин на Договорот за давање концесија на риби за организирање на рекреативен риболов со бр. 41-6475/1 од 22.8.2012 година на рекреативната зона „Акумулација Матка“	9
2265. Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за начинот и постапката за користење на финансиска поддршка за мерките за рурален развој финансирани од компонента V – ИПАРД од инструментот за претпристапна помош ИПА.....	3	2271. Одлука за едностран раскин на Договорот за давање концесија на риби за организирање на рекреативен риболов со бр. 41-6183/1 од 22.8.2012 година на рекреативната зона „Акумулација Глобочица“	10
2266. Одлука за престанување на важење на Одлуката за престанок и за давање на времено користење на недвижни ствари на општина Битола.....	5	2272. Одлука за едностран раскин на Договорот за давање концесија на риби за организирање на рекреативен риболов со бр. 08-306/1 од 12.1.2012 година на риболовниот ревер „Вардар 12“	10
2267. Одлука за давање согласност за давање под долготраен закуп на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на непосредна спогодба на ЕВН Електростопанство на Македонија, Акционерско друштво за дистрибуција на електрична енергија, Скопје.....	9	2273. Одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на цените на главни шумски производи на ЈП „Македонски шуми“ п.о. Скопје	10
2268. Одлука за давање согласност на Одлуката за покривање на загуба на ЈП “Стрежево“ – Битола за 2012 година.....	9	2274. Одлука за изменување на Одлуката за основање на Служба за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија.....	10
2269. Одлука за едностран раскин на Договорот за давање концесија на риби за организирање на рекреативен риболов со бр. 41-6491/1 од 22.8.2012 година на рекреативната зона „Преспанско Езеро“	9	2275. Одлука за поништување на постапката за доделување на концесија на дивечот во ловиштата во ловните реони Македонски Брод, Берово, Прилеп, Тетово, Велес, Свети Николе и Радовиш	11

	Стр.		Стр.
2276. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на фотонапонска централа со моќност до 50kw КО Кадино општина Илинден..	11	2290. Одлука за доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина – варовник на Трговското друштво за градежништво и услуги СБМ КОМПАНИ ДООЕЛ експорт-импорт с.Мала Речица, Тетово на локалитетот “с.Ласкарце”, општина Желино.....	17
2277. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на фотovoltaична централа КО Пехчево општина Пехчево	12	2291. Одлука за дополнување на Одлуката за бројот на студенти за запишување во прва година-прв циклус на студии на јавните високообразовни установи на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Универзитетот „Св. Климент Охридски“ во Битола, Државниот универзитет во Тетово, Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип и Универзитетот за информатички науки и технологии „Св. Апостол Павле“ во Охрид во учебната 2013/2014 година.....	17
2278. Одлука за давање согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички план вон населено место за изградба “Сончеви фотovoltaични центри” КО Неготино, општина Неготино	12	2292. Одлука за престанок на важење на Одлука за давање во закуп на недвижна ствар	22
2279. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на фотovoltaична централа со капацитет од 1 MW централа со капацитет до 1 mw во КО Егри општина Битола....	12	2293. Одлука за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина – метални минерални суровини на Друштвото за обработка на податоци, хостирање и слични дејности ИНФОГРУП ДОО Скопје на локалитетот „Мајден“, општина Кавадарци	22
2280. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на градби за производство на електрична енергија од обновливи извори со капацитет од 50 kw и придружни содржини во КО Тркање општина Кочани.....	13	2294. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на фотovoltaична централа со капацитет до 1 MW во КО Егри општина Битола....	23
2281. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Кисела Вода	13	2295. Одлука за доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина – минерална вода и гас CO2 на Друштвото за трговија и производство ИНТЕР - ЕВРОГЕНЕКС ДООЕЛ Ново Село на локалитетот „Богарец“ во близина на с.Радобор, општина Могила.....	24
2282. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Крива Паланка....	14	2296. Одлука за престанок на важење на Одлуката за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина – варовник на Јавното претпријатие „МАКЕДОНИЈАПАТ“ Скопје на локалитетот „Баир“ с. Горно Оризари, општина Велес.....	24
2283. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Новаци.....	14	2297. Програма за изменување и дополнување на Програмата за проширена репродукција на шумите за 2013 година	25
2284. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Чашка	14	2298. Правилник за дополнување на Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација.	26
2285. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Чаир	15	2299. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање..	26
2286. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Чаир.....	15	2300. Правилник за формата и содржината на декларацијата и поблиските услови за означувањата на губрињата (*).....	30
2287. Одлука за едностран раскин на Договорот за концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина – варовник на Друштвото за производство, трговија и услуги “ЕУРО АКТИВА” ДОО експорт-импорт Скопје на локалитетот “Жельковац” општина Чучер Сандево.....	15	2301. Одлука за изменување на одлуката за утврдување на цената за објавување на огласи, акти и неважечки документи во службеното гласило „Службен весник на Република Македонија“	32
2288. Одлука за доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина – минерална – подземна вода на Друштвото за трговија, транспорт и угостителство “ЦРНА РЕКА ПЕТРОЛ” ДООЕЛ Кавадарци на локалитетот “Маркови Кули”, општина Кавадарци.....	16	Огласен дел.....	1-48
2289. Одлука за доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина – варовник на Трговското друштво за градежништво и услуги СБМ КОМПАНИ ДООЕЛ експорт-импорт с.Мала Речица, Тетово на локалитетот “с.Рогле”, општина Желино.....	16		

**ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
2264.**

Врз основа на член 36, став 2 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11 и 15/13), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 29.6.2013 година, донесе

**УРЕДБА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА УСЛОВИТЕ
И НАЧИНОТ НА КОРИСТЕЊЕ НА УСЛУГИТЕ
ШТО ГИ ВРШИ СЛУЖБАТА ЗА ОПШТИ И ЗАЕДНИЧКИ
РАБОТИ НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА**

Член 1

Во Уредбата за условите и начинот на користење на услугите што ги врши Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/98, 22/00, 75/02, 9/03, 24/04, 12/07, 5/08, 67/10 и 21/11), членот 21-а се менува и гласи:

„Службата не извршува услуги за превоз со моторни возила за Министерството за одбрана и Министерството за внатрешни работи, освен при учество за протоколарни потреби и за превоз на странски делегации кои престојуваат во Република Македонија во државна, официјална или работна посета, или како учесници на меѓународни конференции кога домаќин е Република Македонија“.

Член 2

Во член 25 ставот 1 се менува и гласи:

„Патничко возило постојано користат Претседателот на Република Македонија, претседателот на Собранието на Република Македонија, подпретседателите на Собранието на Република Македонија и претседателот на Владата на Република Македонија“.

Член 3

Членот 35 се брише.

Член 4

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-4331/2
29 јуни 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески, с.р.**

2265.

Врз основа на член 24 од Законот за основање на Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој („Службен весник на Република Македонија“ бр. 72/07, 05/09), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 29.6.2013 година, донесе

УРЕДБА

**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА
ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА КОРИСТЕЊЕ
НА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ЗА МЕРКИТЕ
ЗА РУРАЛЕН РАЗВОЈ ФИНАНСИРАНИ ОД
КОМПОНЕНТА V – ИПАРД ОД ИНСТРУМЕНТОТ
ЗА ПРЕТПРИСТАПНА ПОМОШ ИПА**

Член 1

Во членот 2, став (1), точката 4 се менува и гласи:

„Независни понудувачи се понудувачи кои меѓусебно и/или со барателот не се поврзани со капитални, семејни и врски на вработување, односно управување на правните лица. Под независни понудувачи не се подразбираат оние понудувачи кои на било каков начин можат меѓусебно да влијаат на одредување на цените во доставените понуди, без оглед дали се јавуваат како понудувачи на различни стоки и услуги.“

Во член 2, став (1), точката 6 се менува и гласи:

„Семејна поврзаност“ е поврзаност преку лица кои се сметаат за членови на исто семејство и се во следно-во сродство: маж и жена; родител и дете; брат, сестра и нивните деца (било целосно или полукрвно сродство); баба или дедо и внуци; чичко, вујко, тетин, стрина, вујна или тетка и нивните деца, и внук или внука; родители на сопругниците и зет или снаа; девер, шура или бацанак и јатрва, золва или шура.“

Во член 2, став (1), се додава нова точка 9 која гласи:

„Споредливи понуди“ се понуди кои може да се споредат по техничката спецификација или по краен производ односно по краен резултат.“

Во член 2, став (1), точката 9 станува точка 10.

Во член 2, став (1), се додава нова точка 11 која гласи:

„Рамковна спогодба“ е Спогодбата ратификувана со Законот за ратификација на Спогодбата склучена помеѓу Владата на Република Македонија и Комисијата на Европските Заедници за правилата за соработка во однос на финансиската помош од ЕК на Република Македонија во рамките на спроведување на помошта според инструментот за претпристапна помош (ИПА).“

Член 2

Во член 3, став (1), точката 1 се менува и гласи:

„Технички проект, за сите инвестиции до 50.000 евра за мерките 101 и 302, кој треба да содржи проектирани податоци за финансиските индикатори, во смисла на остварување на доволен приход за намирување на оперативните трошоци и останатите трошоци, и каде што е тоа можно, да демонстрира раст и одржлив развој. Техничкиот проект се изработува на образец и согласно Упатството за изработка на Технички проект изготвен од Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој (во понатамошниот текст: Агенцијата), а се оценува согласно упатствата и насоките за оценување на техничкиот проект на Агенцијата.“

Во член 3, став (1), се додава нова точка 1а која гласи:

„Деловен план, со кој се докажува идна економска односно финансиска одржливост/исплатливост, како и идни вработувања доколку тоа го бара мерката кој се изработува на образец и согласно Упатството за изработка на деловен план изготвено од Агенцијата, а се оценува согласно упатствата и насоките за оценување на деловниот план на Агенцијата за сите инвестиции освен оние опфатени со член 2, став 1, точка 1.“

Во член 3, став (1), во точка 2 на крајот се додава нова реченица:

„Понудите треба да бидат од понудувачи кои се баваат со дејноста што ја нудат или можат да докажат дека се во состојба да ги испорачаат стварите/услугите.“

Во член 3, став (1), точката 9 се менува и гласи:

„Во случај на инвестиции кои не вклучуваат градежни зафати/реконструкција, надградба на системот за наводнување или обновување на повеќегодишни насади Барателот треба да докаже дека тој/таа е сопственик на земјиштето или има договор за закуп или концесија во времетраење од најмалку 5 години. Во случај на инвестиции кои вклучуваат градежни зафати/реконструкција, надградба на системот за наводнување или обновување на повеќегодишни насади барателот треба да го докаже правото за користење на земјиштето/објектот/објектите за времетраење од најмалку 10 години или да ја докаже сопственоста или правото на користење на земјиштето за земјоделско производство и/или за изградба за времетраење од најмалку 10 години“

Во член 3, став (1), точката 13 се менува и гласи:

„Доказ дека барем еден од управителите на правното лице, кои го застапуваат правното лице во постапката пред Агенцијата, е во редовен работен однос во правното лице кое се јавува како барател на финансиската поддршка или е ангажиран со договор во времетраење не пократко од времетраењето на договорот за финансиска поддршка склучен со Агенцијата. Доколку се работи за трговец поединец тој треба да биде во редовен работен однос.“

Во член 3, став (1), точката 14 се брише.

Во член 3, став (1), во точка 15 се брише следната реченица:

„Во зависност од вредноста на инвестицијата, исполнетоста на стандардите согласно ИПАРД Програмата 2007-2013, се проценува на ниво на инвестиција, производна единица, претпријатие.“

Во член 3 по ставот (2) се додава нов став (3) кој гласи:

„Агенцијата може да бара по електронски пат појаснување на доставената документација, и дополнителни податоци во врска со појаснувањето на доставената документација.“

Член 3

Во член 4 се додава нов став (5) кој гласи:

„По исклучок на став 1 на овој член, проектната документација, како и документите кои се доставуваат во прилог на барањето за исплата можат да бидат доставени во форма на копии или без превод од овластен судски преведувач доколку е така наведено во барањето за исплата или известувањата доставени од страна на Агенцијата“

Во член 4 се додава нов став (6) кој гласи:

„По исклучок, доколку барателот веќе доставувал барање за финансиска поддршка или барање за исплата на претходен јавен повик, документите кои се доставени во прилог на барањето, а на кои не им истекла важноста согласно овој член и закон, не мора повторно да се доставуваат од страна на барателот при повторно аплицирање.“

Член 4

Во член 5, ставот (1) се менува и гласи:

„За доделување на финансиска поддршка за инвестиции во земјоделските стопанства за нивно реконструирање и подобрување согласно стандардите на Европската Унија (мерка 101), инвестиции во преработка и маркетинг на земјоделски и производи од риба за реструктурирање и осовременување до стандардите на Европската Унија (мерка 103) и инвестиции во диверзификација и развој на рурални економски дејности (мерка 302) се објавува јавен оглас.“

Во член 5 по ставот (3) се додаваат ставовите (4) и (5) кои гласат:

„Агенцијата може да го продолжи рокот за поднесување на барања за финансиска поддршка утврден во став (3) од овој член.“

„Агенцијата може да објавува јавен повик по поединечна мерка.“

Член 5

Во член 10 точката се брише и се додаваат зборовите:

„како и оваа уредба.“

Член 6

По член 13 се додава нов член 13а кој гласи:

„Рангирањето ќе се користи за избор на инвестиции на кои ќе им се додели финансиска поддршка само доколку бараната сума на финансиска поддршка е поголема од онаа што е на располагање за определена мерка за конкретниот јавен повик. Бодувањето на барањата за финансиска поддршка во ваквиот случај ќе се користат само за мониторинг цели. Одобрувањето на финансиската поддршка за инвестиции ќе се врши врз основа на критериумите за соодветност без претходно рангирање на сите соодветни инвестиции во еден јавен повик.“

Ќе се одобруваат и инвестиции кои согласно бодувањето имаат 0 бодови, доколку се исполнети критериумите за соодветност и доколку бараната сума на финансиска поддршка е помала од онаа што е на располагање за определена мерка за конкретниот јавен повик/финансиска година.“

Член 7

Во член 14, ставовите (1), (2) и (3) се менуваат и гласат:

„Во случај кога бараната сума на финансиска поддршка е поголема од онаа на располагање за секоја мерка, рангирањето ќе се одвива на следниот начин:

- Доколку два или повеќе баратели имаат ист број на бодови, рангирањето ќе се врши според приемот на барањето, односно денот, часот и минутата на приемот на комплетното барање за финансиска поддршка во Агенцијата.

- Доколку вкупниот износ на барана финансиска поддршка на рангираните баратели е повисок од расположливите средства, Агенцијата склучува договор за користење на финансиска поддршка со прворангираните баратели чиј вкупен побаран износ е еднаков на расположливите средства.

- Доколку вкупниот износ на бараната финансиска поддршка на последниот од прворангираните баратели делумно ги надминува расположливите средства, Агенцијата ќе предложи склучување на договор за финансиска поддршка во износ до расположливите средства под услов инвестицијата да има економска исплатливост.

Во член 14, став (4) станува став (2) и гласи:

„Во случаите од став (1), алинеја 3 на овој член, Агенцијата може да преговара со повеќе баратели истовремено.“

Член 8

Во член 16, став (1), алинеите 4 и 8 се бришат:

Во член 16, став (1), по алинеја 9 се додаваат две нови алинеи кои гласат:

„- Деловниот план/техничкиот проект не покажуваат економска одржливост“

Член 9

Во член 17 ставот 3 се менува и гласи:

„Доколу барателот не го потпише договорот за финансиска поддршка во рокот определен во Решението за одобрување на финансиска поддршка се смета дека се откажал од барањето за финансиска поддршка. Во случај на докажана неможност на барателот или виша сила крајниот рок за потпишување на договорот може да се пролонгира по одобрување на Агенцијата“.

Член 10

Во член 19, ставот 1 се менува и гласи:

„Барателот поднесува барање за исплата на финансиската поддршка согласно утврдените рокови во договорот за финансиска поддршка“.

Член 11

По членот 20 се додава нов член 20а кој гласи:

„Член 20а

Барателот може да поднесе повеќе барања по различни мерки за време на еден јавен повик.

Барателот може да поднесе едно барање на еден јавен повик во рамките на една мерка. Доколку мерката е составена од подмерки барањето може да содржи елементи од повеќе подмерки.

Доколку барателот повторно поднесува барање по истата мерка, претходниот проект за кој е одобрена финансиска поддршка треба да биде исплатен.“

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

„Започнатите постапки за доделување на финансиската поддршка до денот на влегувањето во сила на оваа Уредба ќе се завршат согласно Уредбата за начинот и постапката за користење на финансиска поддршка за мерките за рурален развој финансирани од компонента V – ИПАРД од инструментот за претпристапна помош ИПА („Службен весник на Република Македонија“ бр. 33/2012).“

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-4635/1
29 јуни 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

2266.

Врз основа на член 36 став (3) од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 52/2011 и 15/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 29.6.2013 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕННО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА БИТОЛА

Член 1

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за престанок и за давање на времено користење на недвижни ствари на општина Битола („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/2010).

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 41-3916/1
29 јуни 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

СПИСОК

министерствата и органите во состав, секретаријати и други стручни служби на Владата на Република Македонија, самостојните органи на државната управа, управни организации, правосудните органи и други државни органи

1.	Претседател на Собранието на Република Македонија и потпретседатели на Собранието на Република Македонија
2.	Претседател на Република Македонија
3.	Влада на Република Македонија
3.1.	<i>Канцеларија на претседателот на Владата на Република Македонија</i>
3.2.	<i>Генерален секретаријат на Владата на Република Македонија</i>
3.3.	<i>Секретаријат за законодавство</i>
3.4.	<i>Секретаријат за европски прашања</i>
3.5.	<i>Секретаријат за спроведување на Рамковниот договор</i>
4.	Претседател на Република Македонија на кого му престанала функцијата
5.	Семејство на претседателот на Република Македонија на кого му престанала функцијата за време на мандатот
6.	Министерство за одбрана
7.	Министерство за внатрешни работи
7.1.	<i>Управа за безбедност и контраразузнавање</i>
7.2.	<i>Биро за јавна безбедност</i>
8.	Министерство за правда
8.1.	<i>Управа за извршување на санкциите-седиштето на Управата</i>
8.2.	<i>Биро за судски вештачења</i>
8.3.	<i>Управа за водење на матичните книги</i>
9.	Министерство за надворешни работи
10.	Министерство за финансии
10.1.	<i>Управа за имотно-правни работи</i>
10.2.	<i>Државен девизен инспекторат</i>
10.3.	<i>Царинска управа</i>
10.4.	<i>Управа за јавни приходи</i>
10.5.	<i>Биро за јавни набавки</i>
10.6.	<i>Управа за финансиско разузнавање</i>
10.7.	<i>Управа за финансиска полиција</i>
11.	Министерство за економија
11.1.	<i>Државен пазарен инспекторат</i>
11.2.	<i>Државен инспекторат за техничка инспекција</i>
11.3.	<i>Управа за наменско производство</i>
11.4.	<i>Биро за метрологија</i>

12.	Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство
12.1.	Управа за водостопанство
12.2.	Управа за семе и саден материјал
12.3.	Фитосанитарна управа
12.4.	Државна фитосанитарна лабораторија
12.5.	Државен инспекторат за земјоделство
12.6.	Државен инспекторат за шумарство и ловство
12.7.	Управа за хидрометеоролошки работи
13.	Министерство за здравство
13.1.	Државен санитарен и здравствен инспекторат
13.2.	Биро за лекови
14.	Министерство за образование и наука
14.1.	Педагошка служба
14.2.	Управа за развој и унапредување на образованието на јазиците на припадниците на заедниците
14.3.	Државен просветен инспекторат
14.4.	Биро за развој на образованието
15.	Министерство за труд и социјална политика
15.1.	Управа за прашања на борците и воените инвалиди
15.2.	Државен инспекторат за труд
16.	Министерство за локална самоуправа
16.1.	Државен инспекторат за локална самоуправа
16.2.	Биро за регионален развој
17.	Министерство за култура
17.1.	Управа за афимирање и унапредување на културата на припадниците на заедниците во Република Македонија
17.2.	Управа за заштита на културното наследство
18.	Министерство за транспорт и врски
18.1.	Државен инспекторат за транспорт
18.2.	Државен инспекторат за градежништво и урбанизам
18.3.	Државен комунален инспекторат
18.4.	Управа за сигурност во железничкиот систем
19.	Министерство за животна средина и просторно планирање
19.1.	Државен инспекторат за животна средина
19.2.	Управа за животна средина
19.3.	Служба за просторен информативен систем
20.	Министерство за информатичко општество и администрација
20.1.	Државен управен инспекторат
21.	Уставен суд на Република Македонија

НАЗИВ НА САМОСТОЈНИ ОРГАНИ НА ДРЖАВНАТА УПРАВА, УПРАВНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ДРУГИ ДРЖАВНИ ОРГАНИ	
22.	Агенција за стоковни резерви
23.	Комисија за односи со верските заедници и религиозни групи
24.	Агенција за млади и спорт

25.	Агенција за странски инвестиции и промоција на извозот на Република Македонија
26.	Агенција за иселеништво
27.	Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој
28.	Дирекција за заштита на личните податоци
29.	Дирекција за технолошки индустриски развојни зони
30.	Дирекција за радијациона сигурност
31.	Агенција за енергетика
32.	Дирекција за заштита и спасување
33.	Дирекција за безбедност на класифицирани информации
34.	Државно правобранителство на Република Македонија
35.	Центар за управување со кризи
36.	Државен завод за индустриска сопственост
37.	Државна комисија за спречување на корупцијата
38.	Државен архив на Република Македонија
39.	Државен завод за статистика
40.	Национална агенција за европски образовни програми и мобилност
41.	Агенција за остварување на правата на заедниците
42.	Дирекцијата за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати
43.	Агенција за управување со одземен имот
44.	Агенција за промоција и поддршка на туризмот
45.	Агенција за катастар на недвижности
46.	Агенција за храна и ветеринарство на Република Македонија

2267.

Врз основа на член 15 став (5) и член 71 став (2) од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 17/2011, 53/2011, 144/2012 и 25/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 29.6.2013 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ДАВАЊЕ ПОД ДОЛГОТРАЕН ЗАКУП НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ПО ПАТ НА НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА НА ЕВН ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО НА МАКЕДОНИЈА, АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ДИСТРИБУЦИЈА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА, СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за давање под долготраен закуп на градежно земјиште и за склучување договор за давање под долготраен закуп на градежно земјиште сопственост на Република Македонија, со непосредна спогодба на правното лице ЕВН Електростопанство на Македонија, Акционерско друштво за дистрибуција на електрична енергија, Скопје, со седиште во Скопје на ул. „11-ти Октомври“ бр. 9, за градежното земјиште кое претставува дел од КП бр. 16724/1, КО Кочани, со површина од 47м2, евидентирано во Имотен лист број 1.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-3979/1
29 јуни 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

2268.

Врз основа на член 11 точка 3 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/1996, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 97/2010 и 6/2012 Владата на Република Македонија на седницата одржана на 29.6.2013 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ПОКРИВАЊЕ НА ЗАГУБА НА ЈП “СТРЕЖЕВО” – БИТОЛА ЗА 2012 ГОДИНА

1. Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за покривање на загубата на ЈП “Стрежево” – Битола, бр. 02-108/4 донесена на Управниот одбор на Јавното претпријатие на 27.2.2013 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-4031/1
29 јуни 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

2269.

Врз основа на член 47 став 2 од Законот за рибарство и аквакултура („Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/08, 67/10, 47/11, 53/11 и 95/12) и член 44 став 3 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/12), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 29.6.2013 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ЕДНОСТРАН РАСКИН НА ДОГОВОРОТ ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА НА РИБИ ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА РЕКРЕАТИВЕН РИБОЛОВ СО БР.41-6491/1 ОД 22.08.2012 ГОДИНА НА РЕКРЕАТИВНАТА ЗОНА „ПРЕСПАНСКО ЕЗЕРО“

Член 1

Со оваа одлука еднострано се раскинува Договорот за давање концесија на риби за организирање на рекреативен риболов бр. 41-6491/1 од 22.08.2012 година на рекреативната зона Преспанско Езеро, склучен помеѓу Владата на Република Македонија како Концедент и ЗСРПК “Вардар“-Скопје како Концесионер, поради тоа што Концесионерот не ги спроведува мерките предвидени во риболовната основа, годишниот план и член 4 од Договорот за давање концесија на риби за организирање на рекреативен риболов бр. 41-6491/1 од 22.08.2012 година.

Член 2

Против оваа одлука може да се покрене управен спор пред Управниот суд на Република Македонија, во рок од 30 дена од денот на приемот на оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-4316/1
29 јуни 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

2270.

Врз основа на член 47 став 2 од Законот за рибарство и аквакултура („Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/2008, 67/2010, 47/2011, 53/2011 и 95/2012) и член 44 став 3 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр.6/2012) Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 29.6.2013 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ЕДНОСТРАН РАСКИН НА ДОГОВОРОТ ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА НА РИБИ ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА РЕКРЕАТИВЕН РИБОЛОВ СО БР.41-6475/1 ОД 22.08.2012 ГОДИНА НА РЕКРЕАТИВНАТА ЗОНА „АКУМУЛАЦИЈА МАТКА“

Член 1

Со оваа одлука еднострано се раскинува Договорот за давање концесија на риби за организирање на рекреативен риболов бр. 41-6475/1 од 22.08.2012 година на рекреативната зона „Акумулација Матка“, склучен помеѓу Владата на Република Македонија како Концедент и ЗСРПК „Вардар“-Скопје како Концесионер, поради тоа што Концесионерот не ги спроведува мерките предвидени во риболовната основа, годишниот план и член 4 од Договорот за давање на концесија на риби за организирање на рекреативен риболов бр. 41-6475/1 од 22.8.2012 година.

Член 2

Против оваа одлука може да се покрене управен спор пред Управниот суд на Република Македонија, во рок од 30 дена од денот на приемот на оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-4318/1
29 јуни 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески, с.р.**

2271.

Врз основа на член 47 став 2 од Законот за рибарство и аквакултура („Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/2008, 67/2010, 47/2011, 53/2011 и 95/2012) и член 44 став 3 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/2012) Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 29.6.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ЕДНОСТРАН РАСКИН НА ДОГОВОРОТ ЗА
ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА НА РИБИ ЗА ОРГАНИЗИ-
РАЊЕ НА РЕКРЕАТИВЕН РИБОЛОВ СО БР.41-
6183/1 ОД 22.08.2012 ГОДИНА НА РЕКРЕАТИВНАТА
ЗОНА „АКУМУЛАЦИЈА ГЛОБОЧИЦА“

Член 1

Со оваа одлука еднострано се раскинува Договорот за давање концесија на риби за организирање на рекреативен риболов бр. 41-6183/1 од 22.08.2012 година на рекреативната зона „акумулација Глобочица“, склучен помеѓу Владата на Република Македонија како Концедент и ЗРЛЕ „Црн Дрим“-с.Лабуништа како Концесионер, поради тоа што Концесионерот не ги спроведува мерките предвидени во риболовната основа, годишниот план и член 4 од Договорот за давање на концесија на риби за организирање на рекреативен риболов бр. 41-6183/1 од 22.08.2012 година.

Член 2

Против оваа одлука може да се покрене управен спор пред Управниот суд на Република Македонија, во рок од 30 дена од денот на приемот на оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-4319/1
29 јуни 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески, с.р.**

2272.

Врз основа на член 47 став 2 од Законот за рибарство и аквакултура („Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/2008, 67/2010, 47/2011, 53/2011 и 95/2012) и член 44 став 3 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр.6/2012) Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 29.6.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ЕДНОСТРАН РАСКИН НА ДОГОВОРОТ ЗА
ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА НА РИБИ ЗА ОРГАНИЗИ-
РАЊЕ НА РЕКРЕАТИВЕН РИБОЛОВ СО БР.08-306/1
ОД 12.01.2012 ГОДИНА НА РИБОЛОВНИОТ РЕВИР
„ВАРДАР 12“

Член 1

Со оваа одлука еднострано се раскинува Договорот за давање концесија на риби за организирање на рекреативен риболов бр. 08-306/1 од 12.01.2012 година на

риболовниот ревер „Вардар 12“, склучен помеѓу Владата на Република Македонија како Концедент и ЗСР „Југ-52“-Гевгелија како Концесионер, поради тоа што Концесионерот не ги спроведува мерките предвидени во риболовната основа, годишниот план и член 4 од Договорот за давање на концесија на риби за организирање на рекреативен риболов бр. 08-306/1 од 12.1.2012 година.

Член 2

Против оваа одлука може да се покрене управен спор пред Управниот суд на Република Македонија, во рок од 30 дена од денот на приемот на оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-4320/1
29 јуни 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески, с.р.**

2273.

Врз основа на член 11 точка 5 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“, бр.38/1996, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 97/2010 и 6/2012), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 29.6.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА УТ-
ВРДУВАЊЕ НА ЦЕНИТЕ НА ГЛАВНИ ШУМСКИ
ПРОИЗВОДИ НА ЈП „МАКЕДОНСКИ ШУМИ“ П.О.
СКОПЈЕ

1. Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за утврдување на цените на главни шумски производи на ЈП „Македонски шуми“ п.о. Скопје, бр.02-610/3 од 13.06.2013 година, донесена од Управниот одбор на Јавното претпријатие на седницата одржана на 13.6.2013 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-4321/1
29 јуни 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески, с.р.**

2274.

Врз основа на член 41 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11 и 15/13), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 29.6. 2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОСНОВАЊЕ
НА СЛУЖБА ЗА ОПШТИ И ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ
НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Во Одлуката за основање на Служба за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 37/98, 45/98, 28/99, 61/99, 21/01, 30/01, 21/02, 69/03, 147/07, 139/08, 87/09, 135/09, 67/10, 37/11 и 136/12), во членот 2 ставовите 1 и 2 се менуваат и гласат:

„Службата врши општи работи и услуги за потребите на Претседателот на Република Македонија, Владата на Република Македонија, министерствата и органите во состав, секретаријати и други стручни служби на Владата на Република Македонија, претседателот на Собранието на Република Македонија, потпретседателите на Собранието и Уставниот суд на Република Македонија.

За Претседателот на Република Македонија на кого му престанала функцијата, како и за членовите на семејството на Претседателот на Република Македонија на кого му престанала функцијата за време на мандатот, Службата врши општи работи и услуги во согласност со закон.“.

Член 2

Во член 4 во ставот 1 алинејата 7 се менува и гласи:

„-одржување на објектите и деловните простории што ги користат органите на државната управа и репрезентативните и резиденцијалните објекти, во согласност со Програмата за инвестиционо одржување на резиденцијалните и репрезентативните објекти и службени простории на органите на државната управа;“.

Алинејата 25 се менува и гласи:

„-реконструкција на објекти и деловни простории кои ги користат органите на државната управа и репрезентативните и резиденцијалните објекти, во согласност со Програмата за инвестиционо одржување на резиденцијалните и репрезентативните објекти и службени простории на органите на државната управа и“.

Член 3

Членот 12 се менува и гласи:

„За потребите на Министерството за одбрана, Службата извршува само услуги за користење на објектите за репрезентација, превоз со воздухоплови, превоз со моторни возила за протоколарни потреби и за превоз на странски делегации кои престојуваат во Република Македонија во државна, официјална или работна посета или како учесници на меѓународни конференции кога домаќин е Република Македонија.“.

Член 4

Членот 20 се менува и гласи:

„За потребите на Министерството за внатрешни работи, Службата извршува само услуги за резервација на авиобилети, превоз со воздухоплови, превоз со моторни возила за протоколарни потреби и за превоз на странски делегации кои престојуваат во Република Македонија во државна, официјална или работна посета или како учесници на меѓународни конференции кога домаќин е Република Македонија.“.

Член 5

Списокот на министерствата и органите во состав, секретаријати и други стручни служби на Владата на Република Македонија, самостојните органи на државната управа, управни организации, правосудните органи и други државни органи се заменува со нов список на министерствата и органите во состав, секретаријати и други стручни служби на Владата на Република Македонија, самостојните органи на државната управа, управни организации, правосудните органи и други државни органи, кој е даден во прилог и е составен дел на оваа одлука.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-4331/1
29 јуни 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

2275.

Врз основа на член 38 став (1) алинеја 1 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/2012), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 29.6.2013 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПОНИШТУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТАТА ВО ЛОВНИТЕ РЕОНИ МАКЕДОНСКИ БРОД, БЕРОВО, ПРИЛЕП, ТЕТОВО, ВЕЛЕС, СВЕТИ НИКОЛЕ И РАДОВИШ

1. Со оваа одлука се поништува постапката за доделување на концесија на дивечот во ловиштата во ловните реони Македонски Брод, Берово, Прилеп, Тетово, Велес, Свети Николе и Радовиш, објавен во Одлуката за распишување на јавен повик за давањето на дивечот во ловиштата на концесија во ловните реони Македонски Брод, Берово, Прилеп, Тетово, Велес, Свети Николе и Радовиш („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/2013).

2. Постапката за доделување на концесија на дивечот во ловиштата од точка 1 на оваа одлука се поништува со оглед дека се дознаени такви околности, кои доколку би биле познати пред започнување на постапката за доделување на концесија на дивечот во ловиштата не би се објавил јавниот повик за доделување на концесијата, или јавниот повик суштински би се разликувал.

3. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за распишување на јавен повик за давањето на дивечот во ловиштата на концесија во ловните реони Македонски Брод, Берово, Прилеп, Тетово, Велес, Свети Николе и Радовиш („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/2013).

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-4332/1
29 јуни 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

2276.

Врз основа на член 49 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13 и 87/13) и член 25 став 3 од Законот за изменување и дополнување на Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.95/12), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 29.6.2013 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА ФОТОНАПОНСКА ЦЕНТРАЛА СО МОКНОСТ ДО 50kW КО КАДИНО ОПШТИНА ИЛИНДЕН****Член 1**

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на фотонапонска централа со моќност до 50kw, КО Кадино, општина Илинден.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, ги има следните катастарски индикации:

Катастарска општина	Имотен лист бр.	Катастарска парцела бр.	Место викано	Катастарска култура	Катастарска класа	Површина	Сопственост
Кадино	641	58/3	Пирамида	нива	4	1078м ²	Марковски Звонко
ВКУПНО:						1078м ²	

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-4342/1
29 јуни 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

2277.

Врз основа на член 49 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 79/2013 и 87/2013) и член 25 став 3 од Законот за изменување и дополнување на Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.95/2012) Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 29.6.2013 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА ФОТОВОЛТАИЧНА ЦЕНТРАЛА КО ПЕХЧЕВО ОПШТИНА ПЕХЧЕВО****Член 1**

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на фотоволтаична централа КО Пехчево, општина Пехчево.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, ги има следните катастарски индикации:

Катастарска општина	Имотен лист бр.	Катастарска парцела бр.	Место викано	Катастарска култура	Катастарска класа	Површина	Сопственост
Пехчево	2026	2492 дел	Кучков рид	нива	5	32193м ²	Република Македонија
ВКУПНО:						32193м ²	

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-4343/1
29 јуни 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

2278.

Врз основа на член 49 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13 и 87/13) и член 25 став 3 од Законот за изменување и дополнување на Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.95/12) Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 29.6.2013 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ВОН НАСЕЛЕНО МЕСТО ЗА ИЗГРАДБА “СОНЧЕВИ ФОТОВОЛТАИЧНИ ЦЕНТРАЛИ” КО НЕГОТИНО, ОПШТИНА НЕГОТИНО****Член 1**

Со оваа одлука се дава согласност, за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште, за изработка на Урбанистички план вон населено место, за изградба “Сончеви фотоволтаични центри” КО Неготино, општина Неготино.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена е со следните катастарски индикации:

Катастарска општина	Имотен лист бр.	Катастарска парцела бр.	Место викано	Катастарска култура	Катастарска класа	Површина	Сопственост
Неготино	5748	Дел од 1086/1	Раткин Дел	нива	6	31611м ²	Република Македонија
ВКУПНО:						31611м ²	

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 41-4344/1
29 јуни 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

2279.

Врз основа на член 49 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 79/2013 и 87/2013) и член 25 став 3 од Законот за изменување и дополнување на Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.95/2012) Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 29.6.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА ФОТОВОЛТАИЧНА ЦЕНТРАЛА СО КАПАЦИТЕТ ОД 1 MW ЦЕНТРАЛА СО КАПАЦИТЕТ ДО 1 MW ВО КО ЕГРИ ОПШТИНА БИТОЛА

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на фотоволтаична централа со капацитет до 1 MW во КО Егри, општина Битола.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, ги има следните катастарски индикации:

Катастарска Општина	Имотен лист	Катастарска парцела бр.	Место викано	култура	К.К.	Површина	Сопственост
Егри	317	575/9	Брегони	Нива	2	22459 м2	Јанкуловска Олга, Корниш Државно за производство и дистрибуција на електрична енергија ПИС-ТОЛО ДООЕЛ.
Вкупно						22459 м2	

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-4346/1
29 јуни 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

2280.

Врз основа на член 49 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 79/2013 и 87/2013) и член 25 став 3 од Законот за изменување и дополнување на Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.95/2012) Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 29.6.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА ГРАДБИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ СО КАПАЦИТЕТ ОД 50KW И ПРИДРУЖНИ СОДРЖИНИ ВО КО ТРКАЊЕ ОПШТИНА КОЧАНИ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на градби за производство на електрична енергија од обновливи извори со капацитет од 50KW и придружни содржини во КО Тркање, општина Кочани.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена ги има следните катастарски индикации:

Катастарска општина	Имотен лист	Катастарска парцела	Место викано	Катастарска култура	Катастарска класа	Површина	Сопственост
Тркање	1525	2226	Под Ложа	нива	1	356м ²	Василев Станче
Тркање	1525	2227	Под Ложа	нива	1	647м ²	Василев Станче
Тркање	1525	2228	Под Ложа	нива	1	738м ²	Василев Станче
Тркање	1525	2230	Под Ложа	нива	1	477м ²	Василев Станче
ВКУПНО						2218м²	

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-4347/1
29 јуни 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

2281.

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05, 150/07, 35/11 и 166/2012), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 29.6.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА КИСЕЛА ВОДА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Агенција за млади и спорт му престанува користењето на движните ствари и тоа:

Количина/парчиња	броја
- Пинг - понг маса	броја 11
- Пинг - понг сетови	броја 22
- Пинг - понг топчиња	броја 30
- Фудбалски топки	броја 55
- Кошаркарски топки	броја 55
- Ракометарски топки	броја 55
- Одбојкарски топки	броја 55
- Шаховски табли	броја 55

Член 2

Движните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на општина Кисела Вода.

Член 3

Директорот на Агенцијата за млади и спорт, склучува договор со градоначалникот на општина Кисела Вода, со кој ќе се уредат правата и обврските за движните ствари од член 1 на оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-4348/1
29 јуни 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески, с.р.**

2282.

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05, 150/07, 35/11 и 166/2012), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 29.06.2013 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА**

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Агенција за млади и спорт му престанува користењето на движните ствари и тоа:

Количина/парчиња	
- Пинг - понг маса	броја 2
- Пинг - понг сетови	броја 6
- Пинг - понг топчиња	броја 30

Член 2

Движните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на општина Крива Паланка.

Член 3

Директорот на Агенцијата за млади и спорт, склучува договор со градоначалникот на општина Крива Паланка, со кој ќе се уредат правата и обврските за движните ствари од член 1 на оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-4348/2
29 јуни 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески, с.р.**

2283.

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05, 150/07, 35/11 и 166/2012), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 29.6.2013 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА НОВАЦИ**

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Агенција за млади и спорт му престанува користењето на движните ствари и тоа:

Количина/парчиња	
- Пинг - понг маса	броја 2
- Пинг - понг сетови	броја 4
- Пинг - понг топчиња	броја 30
- Фудбалски топки	броја 10
- Кошаркарски топки	броја 10
- Ракометарски топки	броја 10
- Одбојкарски топки	броја 10

Член 2

Движните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на општина Новаци.

Член 3

Директорот на Агенцијата за млади и спорт, склучува договор со градоначалникот на општина Новаци, со кој ќе се уредат правата и обврските за движните ствари од член 1 на оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-4348/3
29 јуни 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески, с.р.**

2284.

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05, 150/07, 35/11 и 166/2012), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 29.6.2013 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА ЧАШКА**

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Агенција за млади и спорт му престанува користењето на движните ствари и тоа:

Количина/парчиња	
- Пинг - понг маса	броја 7
- Пинг - понг сетови	броја 14
- Пинг - понг топчиња	броја 30

Член 2

Движните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на општина Чашка.

Член 3

Директорот на Агенцијата за млади и спорт, склучува договор со градоначалникот на општина Чашка, со кој ќе се уредат правата и обврските за движните ствари од член 1 на оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-4348/4
29 јуни 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески, с.р.**

2285.

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05, 150/07, 35/11 и 166/2012), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 29.6.2013 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА ЧАИР

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Агенција за млади и спорт му престанува користењето на движните ствари и тоа:

Количина/парчиња	броја 1
- Пинг - понг маса	броја 2
- Пинг - понг сетови	броја 5
- Фудбалски топки	броја 5
- Кошаркарски топки	броја 5
- Ракометарски топки	броја 5
- Одбојкарски топки	броја 5
- Шаховски табли	броја 5

Член 2

Движните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на општина Чаир, за потребите на ОУ „Лирија“ - Чаир.

Член 3

Директорот на Агенцијата за млади и спорт, склучува договор со градоначалникот на општина Чаир, со кој ќе се уредат правата и обврските за движните ствари од член 1 на оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-4348/5
29 јуни 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески, с.р.**

2286.

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05, 150/07, 35/11 и 166/2012), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 29.6.2013 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА ЧАИР

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Агенција за млади и спорт му престанува користењето на движните ствари и тоа:

Количина/парчиња	броја 1
- Пинг - понг маса	броја 2
- Пинг - понг сетови	броја 5
- Фудбалски топки	броја 5
- Кошаркарски топки	броја 5
- Ракометарски топки	броја 5
- Одбојкарски топки	броја 5
- Шаховски табли	броја 5

Член 2

Движните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на општина Чаир, за потребите на ОУ „Јане Сандански“ - Чаир.

Член 3

Директорот на Агенцијата за млади и спорт, склучува договор со градоначалникот на општина Чаир, со кој ќе се уредат правата и обврските за движните ствари од член 1 на оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-4348/6
29 јуни 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески, с.р.**

2287.

Врз основа на член 22 став (1) алинеја 2 од Законот за минерални суровини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/2012 и 25/13), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 29.6.2013 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ЕДНОСТРАН РАСКИН НА ДОГОВОРОТ ЗА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ВАРОВНИК НА ДРУШТВОТО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ТРГОВИЈА И УСЛУГИ “ЕУРО АКТИВА” ДОО ЕКСПОРТ-ИМПОРТ СКОПЈЕ НА ЛОКАЛИТЕТОТ “ЖЕЉКОВАЦ” ОПШТИНА ЧУЧЕР САНДЕВО

1. Договорот за концесија за детални геолошки истражувања минерална суровина – варовник на локалитетот “Жељковац” општина Чучер Сандево бр. 24-4906/1 од 30.05.2012 година, еднострано се раскинува заради тоа што концесионерот нема отпочнато со

вршење на деталните геолошки истражувања во рок од една година, сметано од денот на склучување на договорот.

2. Во име на Владата на Република Македонија, министерот за економија во рок од 15 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука ќе го извести концесионерот за едностран раскин на Договорот за концесија од точка 1 од оваа одлука.

3. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина – варовник на Друштвото за производство, трговија и услуги “ЕУРО АКТИВА“ ДОО експорт-импорт Скопје на локалитетот “Жељковац” општина Чучер Сандево бр. 51-1820/1 од 29.03.2011 година (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 44/11).

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-4403/1
29 јуни 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески, с.р.**

2288.

Врз основа на член 42 став (15) од Законот за минерални суровини (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/2012 и 25/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 29.6.2013 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – МИНЕРАЛНА – ПОДЗЕМНА ВОДА НА ДРУШТВОТО ЗА ТРГОВИЈА, ТРАНСПОРТ И УГОСТИТЕЛСТВО “ЦРНА РЕКА ПЕТРОЛ” ДООЕЛ КАВАДАРЦИ НА ЛОКАЛИТЕТОТ “МАРКОВИ КУЛИ“, ОПШТИНА КАВАДАРЦИ

1. На Друштвото за трговија, транспорт и угостителство “ЦРНА РЕКА ПЕТРОЛ” ДООЕЛ Кавадарци се доделува концесија за експлоатација на минерална суровина – минерална – подземна вода на локалитетот “Маркови Кули“, општина Кавадарци, со површина на простор на концесија за експлоатација дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани со координати како е дадено во табелата, и тоа:

Точка	Координата Y	Координата X
T-1	7568233	4588317
T-2	7568459	4588351
T-3	7568530	4588444
T-4	7568366	4588533

2. Површината на просторот на концесијата за експлоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува $P=0.032933 \text{ km}^2$.

3. Времетраењето на доделената концесија од точка 1 на оваа одлука изнесува 30 (триесет) години.

4. Висината на надоместокот за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука се определува со Договорот за концесија во согласност со Тарифникот за утврдување на висината на надоместоките за издавање на дозволи и концесии за вршење на детални геолошки истражувања и концесии за експлоатација на минерални суровини.

5. Начинот и роковите на плаќање на надоместокот за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се определат со Договорот за концесија.

6. Како почеток на важење на концесијата од точка 1 на оваа одлука се смета денот на потпишување на Договорот за концесија.

7. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

8. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-4406/1
29 јуни 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески, с.р.**

2289.

Врз основа на член 42 став (15) од Законот за минерални суровини (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/12 и 25/13), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 29.6.2013 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ВАРОВНИК НА ТРГОВСКОТО ДРУШТВО ЗА ГРАДЕЖНИШТВО И УСЛУГИ СБМ КОМПАНИ ДООЕЛ ЕКСПОРТ-ИМПОРТ С.МАЛА РЕЧИЦА, ТЕТОВО НА ЛОКАЛИТЕТОТ “С.РОГЛЕ“, ОПШТИНА ЖЕЛИНО

1. На Трговското друштво за градежништво и услуги СБМ КОМПАНИ ДООЕЛ експорт-импорт с.Мала Речица, Тетово се доделува концесија за експлоатација на минерална суровина – варовник на локалитетот “с.Рогле“, општина Желино со површина на простор на концесија за експлоатација дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани со координати како е дадено во табелата, и тоа:

T	Y	X
T-1	7515236	4648192
T-2	7515220	4647626
T-3	7515000	4647534
T-4	7514274	4647679
T-5	7514443	4648073
T-6	7515000	4648088

2. Површината на просторот на концесијата за експлоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува $P=0.436460 \text{ km}^2$.

3. Времетраењето на доделената концесија од точка 1 на оваа одлука изнесува 30 (триесет) години.

4. Висината на надоместокот за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука се определува со Договорот за концесија во согласност со Тарифникот за утврдување на висината на надоместоците за издавање на дозволи и концесии за вршење на детални геолошки истражувања и концесии за експлоатација на минерални суровини.

5. Начинот и роковите на плаќање на надоместокот за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се определат со Договорот за концесија.

6. Како почеток на важење на концесијата од точка 1 на оваа одлука се смета денот на потпишување на Договорот за концесија.

7. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

8. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 41-4407/1
29 јуни 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

2290.

Врз основа на член 42 став (15) од Законот за минерални суровини (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/2012 и 25/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 29.6.2013 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ВАРОВНИК НА ТРГОВСКОТО ДРУШТВО ЗА ГРАДЕЖНИШТВО И УСЛУГИ СБМ КОМПАНИ ДООЕЛ ЕКСПОРТ-ИМПОРТ С.МАЛА РЕЧИЦА, ТЕТОВО НА ЛОКАЛИТЕТОТ “С.ЛАСКАРЦЕ“, ОПШТИНА ЖЕЛИНО

1. На Трговското друштво за градежништво и услуги СБМ КОМПАНИ ДООЕЛ експорт-импорт с.Мала Речица, Тетово се доделува концесија за експлоатација на минерална суровина – варовник на локалитетот “с.Ласкарце“, општина Желино со површина на простор на концесија за експлоатација дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани со координати како е дадено во табелата, и тоа:

Т	Y	X
Т-1	7516175	4648383
Т-2	7516315	4647900
Т-3	7515729	4647718
Т-4	7515611	4648330

2. Површината на просторот на концесијата за експлоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува $P=0,329970 \text{ km}^2$.

3. Времетраењето на доделената концесија од точка 1 на оваа одлука изнесува 30 (триесет) години.

4. Висината на надоместокот за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука се определува со Договорот за концесија во согласност со Тарифникот за утврдување на висината на надоместоците за издавање на дозволи и концесии за вршење на детални геолошки истражувања и концесии за експлоатација на минерални суровини.

5. Начинот и роковите на плаќање на надоместокот за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се определат со Договорот за концесија.

6. Како почеток на важење на концесијата од точка 1 на оваа одлука се смета денот на потпишување на Договорот за концесија.

7. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

8. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 41-4408/1
29 јуни 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

2291.

Врз основа на член 110 став 1 од Законот за високо образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 35/2008, 103/2008, 26/2009, 83/2009, 99/2009, 115/2010, 17/2011, 51/2011, 123/2012, 15/2013 и 24/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 29.6. 2013 година донесе

О Д Л У К А

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА БРОЈОТ НА СТУДЕНТИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ ВО ПРВА ГОДИНА-ПРВ ЦИКЛУС НА СТУДИИ НА ЈАВНИТЕ ВИСОКООБРАЗОВНИ УСТАНОВИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ, УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ ВО БИТОЛА, ДРЖАВНИОТ УНИВЕРЗИТЕТ ВО ТЕТОВО, УНИВЕРЗИТЕТОТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ ВО ШТИП И УНИВЕРЗИТЕТОТ ЗА ИНФОРМАТИЧКИ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИИ „СВ. АПОСТОЛ ПАВЛЕ“ ВО ОХРИД ВО УЧЕБНАТА 2013/2014 ГОДИНА

1. Во Одлуката за бројот на студенти за запишување во прва година-прв циклус на студии на јавните високообразовни установи во состав на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје, Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола, Државниот универзитет во Тетово, Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип и Универзитетот за информатички науки и технологии „Св. Апостол Павле“ – Охрид во учебната 2013/2014 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/13), во точката 1, потточката 1.1 Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје, по табелата се додава нова табела, која гласи:

ФАКУЛТЕТИ/ СТУДИСКИ ПРОГРАМИ	Редовни во државна квота	Износ на надоместок (ЕУР)	Редовни со кофинансирање	Износ на кофинансирање (ЕУР)	Вонредни студенти	Износ на кофинансирање (ЕУР) - годишно	Вкупен број на студенти
ТЕХНОЛОШКО- МЕТАЛУРШКИ ФАКУЛТЕТ - СКОПЈЕ					60	200	60
Металургија, дизајн и менаџмент					10	200	10
Неорганско инженерство и заштита на животната средина					10	200	10
Полимерни материјали – дизајн и менаџмент					10	200	10
Дизајн и инженеринг на облеката					10	200	10
Прехранбена технологија и биотехнологија					10	200	10
Дизајн и менаџмент на технолошки процеси					10	200	10
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ					90	200	90
Студии по математика (8 семестри)					10	200	10
<i>Наставна насока</i>					5	200	5
<i>Математика – физика</i>					5	200	5
Студии по географија (8 семестри)					5	200	5
Наставна географија					5	200	5
Студии по физика (8 семестри)					10	200	10
Студии по хемија (8 семестри)					40	200	40
Наставна хемија					10	200	10
Применета хемија					10	200	10
Применета хемија – аналитичка биохемија					10	200	10
Применета хемија – хемија на животна средина					10	200	10
Студии по етнологија и антропологија (8 семестри)					25	200	25
ПЕДАГОШКИ ФАКУЛТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” – СКОПЈЕ					180	200	180
Одделенска настава на македонски наставен јазик					30	200	30
Одделенска настава на албански наставен јазик					30	200	30
Одделенска настава на турски наставен јазик					15	200	15
Предучилишно воспитание на македонски наставен јазик					30	200	30
Предучилишно воспитание на албански наставен јазик					30	200	30
Предучилишно воспитание на турски наставен јазик					15	200	15
Библиотекарство					30	200	30
ФАКУЛТЕТ ЗА ДИЗАЈН И ТЕХНОЛОГИИ НА МЕБЕЛ И ЕНТЕРИЕР - СКОПЈЕ					10	200	10
Инженерство на мебел и дрво					5	200	5
Дизајн на мебел и ентериер					5	200	5
УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ - СКОПЈЕ					340	200	340

Во потточката 1.2 Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола, по табелата се додава нова табела, која гласи:

ФАКУЛТЕТИ СТУДИСКИ ПРОГРАМИ	Редовни во државна квота	Износ на надоместок (ЕУР)	Редовни со кофинансирање	Износ на кофинансирање (ЕУР)	Вонредни студенти	Износ на кофинансирање (ЕУР) - годишно	Вкупен број на студенти
ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ – БИТОЛА					30	200	30
Студиска програма за патен транспорт							
Студиска програма за електротехника, електроенергетика и електроника – стручни студии					10	200	10
Студиска програма за енергетика и заштита на животната средина – стручни студии					20	200	20
ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА – БИТОЛА					50	200	50
Студиска програма за општа медицинска сестра – стручни студии					10	200	10
Студиска програма за медицинско – лабораториски аналитичар – стручни студии					10	200	10
Студиска програма за физиотерапевти – стручни студии					10	200	10
Студиска програма за радиолошки технолози – стручни студии					10	200	10
Студиска програма за акушерка – стручни студии					10	200	10
УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – БИТОЛА					80	200	80

Во потточката 1.3 Државен универзитет во Тетово, по табелата се додава нова табела, која гласи:

ФАКУЛТЕТИ СТУДИСКИ ПРОГРАМИ	Редовни во државна квота	Износ на надоместок (ЕУР)	Редовни со кофинансирање	Износ на кофинансирање (ЕУР)	Вонредни студенти	Износ на кофинансирање (ЕУР) - годишно	Вкупен број на студенти
ПРИРОДНО - МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ - ТЕТОВО					15	200	15
Биологија – наставна насока							
Физика – наставна насока							
Хемија – наставна насока							
Математика – наставна насока							
Физика - хемија							
Информатика – наставна насока							
Географија – наставна насока					15	200	15
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ - ТЕТОВО					75	200	75
Филозофија – наставна и професионална насока					15	200	15
Социологија – наставна и професионална насока					15	200	15
Историја – наставна и професионална насока					15	200	15
Педагогија – одделенска настава, предшколска настава и општа педагогија					15	200	15
Психологија – наставна и професионална насока							
Ориентална филологија					15	200	15
ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ - ТЕТОВО					110	200	110
Албански јазик и литература – наставна, преведувачка и научна насока					10	200	10
Англиски јазик и литература– наставна, преведувачка и научна насока					40	200	40
Македонски јазик и литература– наставна, преведувачка и научна насока					20	200	20
Германски јазик и литература– наставна, преведувачка и научна насока					20	200	20
Француски јазик и литература– наставна, преведувачка и научна насока					20	200	20
ПРАВЕН ФАКУЛТЕТ - ТЕТОВО					40	200	40
Правосудна насока					20	200	20
Дисперзирани студии во Скопје					20	200	20
Дисперзирани студии во Кичево							
Административно правна насока							
Меѓународно право и меѓународни односи							
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ - ТЕТОВО					60	200	60
Сметководствено-финансиска и банкарска насока					20	200	20
Маркетинг и менаџмент насока					20	200	20
Економија и бизнис насока					20	200	20
Дисперзирани студии во Струга							
ФАКУЛТЕТ ЗА МЕДИЦИНСКИ НАУКИ - ТЕТОВО					20	200	20
Општо инфермиерство, акушерство, логопедија и физиотерапија					20	200	20

Во потточката 1.4 Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип, по табелата се додава нова табела, која гласи:

ФАКУЛТЕТИ СТУДИСКИ ПРОГРАМИ	Редовни во државна квота	Износ на надоместок (ЕУР)	Редовни со кофинансирање	Износ на кофинансирање (ЕУР)	Вонредни студенти	Износ на кофинансирање (ЕУР) - годишно	Вкупен број на студенти
ФАКУЛТЕТ ЗА ИНФОРМАТИКА					15	200	15
Информатика - Штип					5	200	5
Информатика - Кавадарци					5	200	5
Бизнис информатика - Штип					5	200	5
ФАКУЛТЕТ ЗА ПРИРОДНИ И ТЕХНИЧКИ НАУКИ					5	200	5
Индустриска логистика - Штип					5	200	5
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ					20	200	20
Системи за автоматско управување - Радовиш					20	200	20
МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ					10	200	10
Производно машинство – Винаца					10	200	10
ТЕХНОЛОШКО-ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ					20	200	20
Текстилно инженерство - Пробиштип					20	200	20
УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ – ШТИП:					70	200	70

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-4457/1
29 јуни 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

2292.

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 36/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11 и 15/13), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 29.6.2013 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКА ЗА ДАВАЊЕ ВО ЗАКУП НА НЕДВИЖНА СТВАР****Член 1**

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за давање во закуп на недвижна ствар бр. 19-2392/1 од 18 мај 2006 година („Службен весник на Република Македонија“, број 66/06).

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-4521/1
29 јуни 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

2293.

Врз основа на член 10 став (2) од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“, бр. 136/2012 и 25/2013) и член 35 став 1 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“, бр. 6/2012), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 29.6.2013 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА–МЕТАЛИЧНИ МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ НА ДРУШТВОТО ЗА ОБРАБОТКА НА ПОДАТОЦИ, ХОСТИРАЊЕ И СЛИЧНИ ДЕЈНОСТИ ИНФОГРУП ДОО СКОПЈЕ НА ЛОКАЛИТЕТОТ „МАЈДЕН“, ОПШТИНА КАВАДАРЦИ**

1. Со оваа одлука се доделува концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина–металични минерални сировини на локалитетот „Мајден“, општина Кавадарци на Друштвото за обработка на податоци, хостирање и слични дејности ИНФОГРУП ДОО Скопје, согласно Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесии за вршење на детални геолошки истражувања на минерални сировини бр.41-7825/1 од 16.10.2012 година и Одлуката за изменување на Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесии за вршење на детални геолошки истражувања на минерални сировини бр. 41-9282/1 од 25.12.2012 година.

2. Друштвото за обработка на податоци, хостирање и слични дејности ИНФОГРУП ДОО Скопје достави понуда со број 24-628/11 од 21.01.2013 година.

3. Од сите понудувачи на Јавниот повик, Друштвото за обработка на податоци, хостирање и слични дејности ИНФОГРУП ДОО Скопје ги исполни условите содржани во Јавниот повик и Тендерската документација и достави најповолна понуда.

4. На Друштвото за обработка на податоци, хостирање и слични дејности ИНФОГРУП ДОО Скопје се доделува концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина –металични минерални сировини на локалитетот „Мајден“, општина Кавадарци, со површина на простор на концесија за детални геолошки истражувања дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани со координати како е дадено во табелата и тоа:

Точка	Координата Y	Координата X
1	7577389	4554000
2	7577404	4554997
3	7575972	4554997
4	7575986	4558011
5	7581000	4560250
6	7582000	4560500
7	7582000	4554535

5. Површината на просторот на концесијата за детални геолошки истражувања од точка 1 на оваа одлука изнесува $P=29.480714 \text{ km}^2$.

6. Времетраењето на доделената концесија од точка 1 на оваа одлука изнесува 4 (четири) години.

7. Надместокот за доделената концесија за детални геолошки истражувања во износ од 1.500.000,00 денари субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го плати во рок од седум дена пред денот на склучувањето на Договорот за концесија.

8. Најповолниот понудувач е должен да го потпише Договорот за концесија во рок не подолг од 60 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

9. Најповолниот понудувач е должен без надомест да овозможи вршење на научни и проспекциски геолошки истражувања на просторот на концесијата за детални геолошки истражувања од точка 1 на оваа одлука, на домашни или странски научно-образовни институции.

10. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе врши Министерството за економија.

11. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

12. Жалба против оваа одлука може да се изјави од Државната комисија за жалби по јавни набавки во рок од осум дена од денот на приемот на оваа одлука во однос на утврдувањето на способноста на пријавите за учество или евалуацијата на понудите и одлуката.

13. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-851/1
29 јуни 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

2294.

Врз основа на член 49 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 79/2013 и 87/2013) и член 25 став 3 од Законот за изменување и дополнување на Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.95/2012) Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 29.6.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА ФОТОВОЛТАИЧНА ЦЕНТРАЛА СО КАПАЦИТЕТ ДО 1 MW ВО КО ЕГРИ ОПШТИНА БИТОЛА

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на фотоволтаична централа со капацитет до 1 MW во КО Егри, општина Битола.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, ги има следните катастарски индикации:

Катастарска Општина	Имотен лист	Катастарска парцела бр.	Месно-викано	култура	К.К.	Површина	Сопственост
Егри	317	575/1	Брегови	Нива	2	21186 м2	Јанкуловска Олга, Корисник Друштво за производство и дистрибуција на електрична енергија ПИСТОЛО ДООЕЛ.
Егри	317	575/10	Брегови	Нива	2	2156 м2	Јанкуловска Олга Друштво за производство и дистрибуција на електрична енергија ПИСТОЛО ДООЕЛ
Вкупно						23342м2	

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41-4345/1	Заменик на претседателот
29 јуни 2013 година	на Владата на Република
Скопје	Македонија,
	м-р Зоран Ставрски, с.р.

2295.

Врз основа на член 42 став (15) од Законот за минерални суровини („Службен весник на Република Македонија“ бр.136/2012 и 25/2013), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 29.6.2013 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – МИНЕРАЛНА ВОДА И ГАС СО₂ НА ДРУШТВОТО ЗА ТРГОВИЈА И ПРОИЗВОДСТВО ИНТЕР-ЕВРОГЕНЕКС ДООЕЛ НОВО СЕЛО НА ЛОКАЛИТЕТОТ „БОГАРЕЦ“ ВО БЛИЗИНА НА С.РАДОБОР, ОПШТИНА МОГИЛА

1. На Друштвото за трговија и производство ИНТЕР-ЕВРОГЕНЕКС ДООЕЛ Ново Село се доделува концесија за експлоатација на минерална суровина – минерална вода и гас СО₂, со површина на простор на концесија за експлоатација дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани со координати како е дадено во табелата, и тоа:

Точка	Координата Y	Координата X
T-1	7535000	4551500
T-2	7535000	4552500
T-3	7536500	4552500
T-4	7536500	4551500

2. Површината на просторот на концесијата за експлоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува P= 1.500000 km².

3. Времетраењето на доделената концесија од точка 1 на оваа одлука изнесува 30 (триесет) години.

4. Висината на надоместокот за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука се определува со Договорот за концесија во согласност со Тарифникот за утврдување на висината на надоместоците за издавање на дозволи и концесии за вршење на детални геолошки истражувања и концесии за експлоатација на минерални суровини.

5. Начинот и роковите на плаќање на надоместокот за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се определат со Договорот за концесија.

6. Како почеток на важење на концесијата од точка 1 на оваа одлука се смета денот на потпишување на Договорот за концесија.

7. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

8. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41-4385/1	Заменик на претседателот
29 јуни 2013 година	на Владата на Република
Скопје	Македонија,
	м-р Зоран Ставрски, с.р.

2296.

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011 и 15/2013), а во врска со член 10 став 2 од Законот за минерални суровини („Службен весник на Република Македонија“ бр.136/2012 и 25/2013), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 29.6.2013 година донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ВАРОВНИК НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ „МАКЕДОНИЈАПАТ“ СКОПЈЕ НА ЛОКАЛИТЕТОТ „БАИР“ С. ГОРНО ОРИЗАРИ, ОПШТИНА ВЕЛЕС

1. Одлуката за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина – варовник на Јавното претпријатие „МАКЕДОНИЈАПАТ“ Скопје на локалитетот „Баир“ с. Горно Оризари општина Велес бр.41-7821/1 од 11.11.2012 година (“Службен весник на Република Македонија” бр.144/12), престанува да важи заради неплаќање на еднократниот надоместок за доделената концесија за детални геолошки истражувања во износ од 60.000,00 денари.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41-4449/1	Заменик на претседателот
29 јуни 2013 година	на Владата на Република
Скопје	Македонија,
	м-р Зоран Ставрски, с.р.

2297.

Врз основа на член 96 од Законот за шумите (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 64/2009, 24/2011, 53/2011 и 25/2013), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 29.6.2013 година, донесе

**ПРОГРАМА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ПРОШИРЕНА РЕПРОДУКЦИЈА НА
ШУМИТЕ ЗА 2013 ГОДИНА**

I

1. Во Програмата за проширена репродукција на шумите за 2013 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 4/13), во делот III табелата се менува и гласи:

Ред. бр.	Вид на работа/мерка	Извршител	Количина и единечна мерка	Цена по единица	Износ (денари)
1.	Пошумување на голини и ерозивни земјишта				
1.1	Во државна сопственост	ЈП „Македонски шуми“ и образовни институции од областа на шумарството	50 ха	60.000,00	3.000.000,00
1.2	Во приватна сопственост	Сопственици на приватни шуми	25ха	60.000,00	1.500.000,00
2.	Нега со прореди				
2.1	Во државна сопственост	ЈП „Македонски шуми“	40 ха	15.000,00	600.000,00
2.2	Во приватна сопственост	Сопственици на приватни шуми	5 ха	15.000,00	75.000,00
3.	Обезбедување на шумски саден материјал	Сопственици на приватни шуми	30.000 броја	15,00	450.000,00
4.	Превентивна заштита на шумите и шумските култури	Шумарски факултет - Скопје			1.000.000,00
5.	Неизмирени обврски по Програмата за 2012 година				1.412.550,00
6.	Имплементација на активностите по Програмата				162.450,00
	Вкупно:				8.200.000,00

По точката 4 се додава нова точка 5, која гласи:

„5. Средствата за неизмирени обврски од точка 5 од табелата, ќе се користат за исплата на извршените работи согласно Програмата за проширена репродукција на шумите за 2012 година.“

Точката 5 станува точка 6.

2. Во делот IV по ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:

„Исплатата на средствата од дел III точка 5 на оваа програма, ќе се врши врз основа на склучените договори по Програмата за проширена репродукција на шумите за 2012 година помеѓу Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство и извршителите на работите“.

Во ставот 3 кој станува став 4, бројот „5“ се заменува со бројот „6“.

II

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-4330/1
29 јуни 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ

2298.

Врз основа на член 19 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Службен весник на Република Македонија“ бр.23/11, 54/11, 155/12 и 72/13), министерот за транспорт и врски, донесе

П Р А В И Л Н И К ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СТАНДАРДИ ЗА ВКЛОПУВАЊЕ НА БЕСПРАВНИ ОБЈЕКТИ ВО УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Член 1

Во Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/11 и 162/12) во член 3 по ставот 1 се додава нов став 2 кој гласи:

„По исклучок од став 1 на овој член во случаите од член 2 став 1 алинеја 5 од овој правилник површина изведена со класа на намена парковско зеленило (Д1) и заштитно зеленило (Д2) или со планска одредба утврдена во подрачје на заштитено недвижно културно наследство (поединечни добра, целини и археолошки локалитети), врз основа на донесена одлука од Советот на општината, односно на Советите на општините во Градот Скопје односно Советот на Градот Скопје, за која е добиена претходна согласност согласно член 18 став 2 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти, може да се пренамени во друга класа на намени заради усогласување со намената на бесправниот објект.“

Ставовите 2 и 3 стануваат ставови 3 и 4.

Член 2

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 01-6267	Министер
4 јули 2013 година	за транспорт и врски,
Скопје	Миле Јанакиески, с.р.

2299.

Врз основа на член 31 став 4 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на Република Македонија“ бр. 51/05, 137/07, 91/09, 124/10, 18/11,53/11, 144/12 и 55/13), министерот за транспорт и врски донесе

П Р А В И Л Н И К ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СТАНДАРДИ И НОРМАТИВИ ЗА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ

Член 1

Во Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање („Службен Весник на Република Македонија“ бр.63/12, 126/12 и 19/13), во членот 16 во ставот (3) по алинејата 7 се додава нова алинеја 8 која гласи: „- интегрирана сообраќајна површина - 3,50 м“.

Член 2

Во членот 65 по ставот (7) се додава нов став (8) кој гласи:

„(8)Интегрирана сообраќајна површина е површина наменета за движење на возила, пешаци, велосипеди и др. со: брзина до 20 км/час и максимална должина од 120 метри, преку која може да се обезбеди директен пристап до внатрешните градежни парцели во блокот во случаите кога се работи за густо изграден градежен фонд во амбиентални целини.“

Ставовите (8), (9), (10) и (11) стануваат ставови (9), (10), (11) и (12).

Член 3

Во членот 68 по ставот (7) се додава нов став (8) кој гласи:

„(8) Минималната широчина на интегрираната сообраќајна површина треба да е 3,50 метри.“

Ставовите (8) и (9) стануваат ставови (9) и (10).

Член 4

Прилогот 2 се заменува со нов Прилог 2 кој е составен дел на овој правилник.

Член 5

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 02-5978/2
3 јули 2013 година
Скопје

Министер,
Миле Јанакиески, с.р.

ПРИЛОГ - 2

Група на класи на намени	Основна класа на намена	Компатибилни класи на намени на основната класа на намена	Максимален дозволен % на учество на единична класа на намена во однос на основната класа на намена во планот	Максимален дозволен % на учество на збирот на компатибилните класи на намени во однос на основната класа на намена во планот
А ДОМУВАЊЕ	A0 ДОМУВАЊЕ СО ПОСЕБЕН РЕЖИМ	—	0	0
	A1 ДОМУВАЊЕ ВО СТАНБЕНИ КУЌИ	B1	30	30
		B1	30	
		D3	30	
		B5	5	
	A2 ДОМУВАЊЕ ВО СТАНБЕНИ ЗГРАДИ	B5	15	40
		B1	20	
		B2	30	
		B4	20	
		B3	40	
		B4	10	
		D3	40	
	A3 ГРУПНО ДОМУВАЊЕ	B1	20	20
		B2	20	
		B1	20	
		B2	20	
		D3	20	
	A4 ВРЕМЕНО СМЕСТУВАЊЕ	B1	30	30
		B3	30	
		B2	30	
D3		30		
Б КОМЕРЦИЈАЛНИ И ДЕЛОВНИ НАМЕНИ	B1 МАЛИ КОМЕРЦИЈАЛНИ И ДЕЛОВНИ НАМЕНИ	A1	20	40
		A3	20	
		B4	20	
	B2 ГОЛЕМИ ТРГОВСКИ ЕДИНИЦИ	A2	40	40
		A3	40	
		B5	40	
		B3	40	
		B4	40	
		B3	40	
		B4	40	
	B3 ГОЛЕМИ УГОСТИТЕЛСКИ ЕДИНИЦИ	A3	40	40
		B5	40	
		B4	40	
		D3	40	
	B4 ДЕЛОВНИ ПРОСТОРИ	B5	40	40
		B1	40	
		B2	40	
		B3	40	
		B4	40	
	B5 ХОТЕЛСКИ КОМПЛЕКСИ	B1	40	40
		B2	40	
		B3	40	
		B4	40	
		B6	40	
		B2	40	
		B3	40	
		D3	40	
	B6 ГРАДЕЖИ ЗА СОБИРИ	B5	20	40
		B1	20	
		B2	40	
B3		20		
B4		20		
B2		20		
B3		20		
B4		10		
D3	20			

Група на класи на намени	Основна класа на намена	Компатибилни класи на намени на основната класа на намена	Максимален дозволен % на учество на единична класа на намена во однос на основната класа на намена во планот	Максимален дозволен % на учество на збирот на компатибилните класи на намени во однос на основната класа на намена во планот	
В ЈАВНИ ИНСТИТУЦИИ	В1 ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА	A3	20	20	
		B1	10		
		B4	10		
		B3	20		
		D3	20		
	В2 ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	B5	20	40	
		B1	20		
		D3	20		
		B4	20		
	В3 КУЛТУРА	B5	49	49	
		B1	49		
		B2	49		
		B4	49		
		B1	49		
		B4	49		
	В4 ДРЖАВНИ ИНСТИТУЦИИ	СИТЕ ОРГАНИ НА ИЗВРШНА, СУДСКА И ЗАКОНОДАВНА ВЛАСТ, ДРЖАВНИ ИНСТИТУЦИИ, ЗАВОДИ, АГЕНЦИИ, ДИРЕКЦИИ И ДИПЛОМАТСКИ ПРЕТСТАВНИШТВА	B1	25	25
			B2	25	
			B3	25	
			B4	25	
			B3	25	
ОРГАНИ НА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА		B3	49	49	
		A2	49	49	
		B1	49		
		B2	49		
		B3	49		
B4	49				
В5 ВЕРСКИ ИНСТИТУЦИИ	B5	10	49		
	B1	10			
	D1	10			
	D4	49			
Г ПРОИЗВОДСТВО, ДИСТРИБУЦИЈА И СЕРВИСИ	Г1 ТЕШКА И ЗАГАДУВАЧКА ИНДУСТРИЈА	D1	30	49	
		D2	30		
		D4	30		
		B4	10		
		B2	5		
		G2	49		
		G3	49		
		G4	49		
	Г2 ЛЕСНА И НЕЗАГАДУВАЧКА ИНДУСТРИЈА	B1	30	49	
		B2	30		
		B4	10		
		B2	5		
		D2	30		
		D3	30		
		D4	30		
		G3	30		
	Г3 СЕРВИСИ	B1	30	49	
		B2	30		
		B4	10		
		D2	30		
		D3	30		
		D4	30		
		G2	49		
	Г4 СТОВАРИШТА	B1	30	49	
		B2	30		
		B4	30		
		G3	49		
		D2	30		
D3		30			
D4		30			

Група на класи на намени	Основна класа на намена	Компатибилни класи на намени на основната класа на намена	Максимален дозволен % на учество на единична класа на намена во однос на основната класа на намена во планот	Максимален дозволен % на учество на збирот на компатибилните класи на намени во однос на основната класа на намена во планот	
Д ЗЕЛЕНИЛО И РЕКРЕАЦИЈА	Д1 ПАРКОВСКО ЗЕЛЕНИЛО	Б1	10	10	
		Д3	10		
	Д2 ЗАШТИТНО ЗЕЛЕНИЛО	—	0	0	
	Д3 СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА		А4	20	40
			Б1	10	
			Б2	30	
			Б3	10	
			Б4	10	
			Б5	20	
			Б6	30	
В3			20		
Д4 МЕМОРИЈАЛНИ ПРОСТОРИ	В5	40	40		
Е ИНФРАСТРУКТУРА	Е1 КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА		Учеството на класата на намена Е1 во основната класа на намени се утврдува во урбанистичкиот план		
	Е2 КОМУНАЛНА СУПРАСТРУКТУРА	ТЕРМИНАЛИ ОД СЕКАКОВ ВИД, АЕРОДРОМИ, ГРАНИЧНИ ПРЕМИНИ, БЕНЗИНСКИ ПУМПНИ СТАНИЦИ, МЕРНИ СТАНИЦИ, ТРАНСФОРМАТОРИ ДО 20 КВ, ГРАДЕЖИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕНЕРГИЈА, РЕЗЕРВОАРИ ЗА ВОДА, ПРОТИВ ПОЖАРНИ ДОМОВИ И СЛ.	Учеството на класата на намена Е2 во основната класа на намена се утврдува во урбанистичкиот план		
		КАТНИ ГАРАЖИ	Б1	15	15
			Б2	15	
			Б3	15	
	Б4	15			
Е3 НЕКОМПАТИБИЛНА ИНФРАСТРУКТУРА		За класата на намени Е3 не се утврдуваат компатибилни намени			

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО

2300.

Врз основа на член 31 став 5 од Законот за ѓубриња („Службен весник на Република Македонија“, бр. 110/07, 20/09, 17/11, 148/11 и 69/13)министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство донесе

П Р А В И Л Н И К ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ДЕКЛАРАЦИЈАТА И ПОБЛИСКИТЕ УСЛОВИ ЗА ОЗНАЧУВАЊАТА НА ЃУБРИЊАТА(*)

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на декларацијата и поблиските услови за квалитет и означувањата на ѓубрињата.

Член 2

Поимите кои се употребени во овој правилник го имаат следното значење:

1. „**Декларирање**“ е процес на определување и презентирање на количините на хранливи состојки вклучително со нивните форми и растворливост, гарантирани со наведените толеранции;

2. „**Означувањето на ѓубрињата**“ е опис (податоци-информации) наменети да го информираат потрошувачот на хранливите елементи на ѓубрето;

3. „**Збир на пакување**“ е пакување кое содржи две или повеќе количина и содржина на исти по единечни ѓубриња;

4. „**Серија**“ е единица на ѓубре во промет кое е преработено или спакувано под исти услови и во исто време;

5. „**Декларирана содржина**“ означува содржина на елемент или негов оксид даден на етикета на ѓубрето или на соодветен придружен елемент и

6. „**Состојка**“ е елемент наброен во опаѓачки редослед според тежината која била евидентирана при нивното користење во производството на ѓубрето .

Член 3

(1) Постапување на декларацијата треба да биде во согласност со видот на ѓубрето, биостимулатор и подобрувач на почвата и големината на пакувањето.

(2) Кај ѓубрето, биостимулаторите и подобрувачите на почвата кои се пакувани во пакувања поголеми од 20 кг декларацијата треба да биде сошиена на вреќата .

(3) Кај ѓубрето, биостимулаторите и подобрувачите на својствата на почвата кои се пакувани во пакувања помали од 20 кг , декларацијата треба да биде дополнително залепена или додадена, при што да се обезбеди дека истата не може да биде заменета.

Член 4

(1) Декларацијата за секое ѓубре, биостимулатор и подобрувач на почвата особено содржи податоци за :

- трговско име на ѓубрето;
- вид на ѓубрето;
- тип на ѓубрето;
- назив на производителот;
- адреса на производителот и земја на потекло;
- назив на увозникот;

- седиште на увозникот;
- број на решение за увоз на ѓубриња;
- број на решение за производители на ѓубриња;
- физички својства на ѓубрето;
- хемиски состав на ѓубрето;
- дополнителни елементи на ѓубрето ;
- датум на производството;
- рок на употреба;
- земја од која се увезува и
- предупредување за опасност при употреба.

(2) Декларацијата се печати на бела хартија со А/4 формат.

(3) Формата и содржината на декларацијата е дадена во Прилог кој е составен дел на овој правилник.

Член 5

При увоз на ѓубрето кон декларацијата се приложуваат и следните документи;

- упатството за употреба на ѓубрето;
- упатството за одржување на ѓубрето и
- изјавата на производителот за усогласеноста на ѓубрето со пропишаните услови.

Член 6

Ако ѓубрето е произведено во согласност со генетски модифицирани организми се означува со ознаката „генетски модифицирано ѓубре“ или „ произведен од ГМО“.

Член 7

(1) Означувањето на состојките на ѓубрињата се врши со ознаката „состојки“ во кои е вклучен список на сите состојки наброени во опаѓачки редослед според тежината што била евидентирана при нивното користење во производството на ѓубрето.

(2) Во списокот на состојки на течните ѓубриња се наведува и додадената вода и производи што испаруваат според нивната тежина во готовиот производ.

Член 8

(1) Рокот на траење на ѓубрето се означува со ознаките:

- „**Употребливо до**“ кога датумот го вклучува и означениот ден и
- „**Употребливо до крајот на**“ во други случаи .

(2) Кај ѓубрето се означува и описот на условите за чување на ѓубрето ако ѓубрето може да се чува определен период.

(3) Датумот од став (1) на овој член се означува со ден, месец и година во некодирана хронолошка форма.

Член 9

(1) Серијата се означува јасно на видно место на пакувањето,

(2) Серијата не треба да се означи ако на амбалажата е ставен рокот за употреба кој го содржи и денот и месецот редоследно.

Член 10

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.17-59/3
24 јуни 2013 година
Скопје

Министер за земјоделство,
шумарство и водостопанство,
Љупчо Димовски, с.р.

* Со овој правилник се врши усогласување на Регулативата (ЕЦ) 2003/2003 на Европскиот парламент и Советот од 13 октомври 2003 година која се однесува на ѓубрињата CELEX бр. 32003 R2003.

ДЕКЛАРАЦИЈА

Трговско име на ѓубрето:

Вид на ѓубрето:

Тип на ѓубрето:

Назив на производител:

Адреса на производител и земја на потекло:

Земја од која се увезува:

Назив на Увозникот:

Седиште на Увозникот:

Број на решение за увоз на ѓубриња:

Број на решение за производители на ѓубриња:

Физички својства на ѓубрето:

Хемиски состав на ѓубрето:

Дополнителни елементи на ѓубрето :

Пакување:

Датум на производство:

Рок на употреба :

Земја од која се увезува:

Предупредување за опасност при употреба :

ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

2301.

Врз основа на член 19, став 2, точка 7 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10 и 6/12) и член 21, став 2, алинеја 10 од Статутот на ЈП Службен весник на РМ, Управниот одбор на ЈП Службен весник на РМ, на седницата одржана на 28.6.2013 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЦЕНАТА ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОГЛАСИ, АКТИ И НЕВАЖЕЧКИ ДОКУМЕНТИ ВО СЛУЖБЕНОТО ГЛАСИЛО „СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“

Член 1

Во Одлуката за утврдување на цената за објавување на огласи, акти и неважечки документи во службеното гласило „Службен весник на Република Македонија“ („Службен весник на РМ“ бр.169/2010), во Тарифата за висината на цената за објавување на огласи, акти и неважечки документи во „Службен весник на Република Македонија“ која е составен дел на оваа одлука, во точката под реден број 34. СТЕЧАЈ, во графата – цена, износот од 270,00 денари, се заменува со износот од 150,00 денари.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се објави по добивањето согласност од Владата на Република Македонија.

Бр. 02-4974/1
28 јуни 2013 година
Скопје

Управен одбор
Претседател,
Лазо Трпков, с.р.



Службен весник
на Република Македонија



www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски факс 51.
Директор и одговорен уредник – м-р Тони Трајанов.
Телефон: +389-2-55 12 400.
Телефакс: +389-2-55 12 401.

Претплатата за 2013 година изнесува 10.100,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2013095